

Broj 13 God. XXI 21 2018 g. pri merokot e bespl aten

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



:

16 -

1.		2019	2
2.	2019	,	,3
3.			20194
4.			20195
5.			20196
6.			20197
7.		2019	8
8.			201912
9.			201914
10.			16
11.			201918
12.	2019		19
13.		2019	20
14.	2019		22
15.			201922
16.	2019		23
17.	2019		23

18.

19.24
2019

20.24
- . . .1765

21.25

22. 9 , ,26
2019

23.27
201928

1. " "29

2. - " "29

2
()

50 1 3

(.05/02) 39

1

(. 4/03, 8/06 9/10)

3

2019

.08-1651/1
21.12.2018

2019 ,

21.12.2018

50 1 3

(.05/02) 39

1

(. 4/03, 8/06 9/10)

.08-1651/2
21.12.2018 .

36
(,, ”

. 5/02) 21
(,, “ . 4/03,
8/06 9/10),

21.12.2018

:

2019 ,

21.12.2018

2019

.08-1652/2
21.12.2018 .

2019

36
(,, ”

2019 .
1
(,, “ . 4/03,
8/06 9/10),

21.12.2018

:

2019

:

: 500.000

2019

2019

2019

2019

21.12.2018

1

.08-1653/2

21.12.2018

:

1.300.000

: 1.300.000

36

. 5/02)

(,, 21

8/06 9/10),

21.12.2018

100.000

1.200.000

: 1.300.000

2019

2

2019

(),

3

2.300.000

500.000

.08-1652/1
21.12.2018

1.400.000

4.200.000

50 1 3

(.05/02) 39

1.

1

(. 4/03, 8/06 9/10)

1000

<p>2000 ,</p> <p>-</p> <p style="text-align: center;">- 2000 ,</p> <p>-</p> <p style="text-align: center;">1000</p> <p>2.</p> <p>-</p> <p>120 ,</p> <p>- 200 -----</p> <p>-----600.000</p> <p>- 300 -----</p> <p>-----900.000</p> <p>- 300 -----</p> <p>-----900.000</p> <p>- 200 -----</p> <p>-----600.000</p> <p>- 100 -----</p> <p>-----300.000</p> <p>- 100 -----</p> <p>-----300.000</p> <p>- 100 -----</p> <p>-----300.000</p> <p>- 100 -----</p> <p>-----300.000</p> <p style="text-align: center;">: 4.200.000</p>	<p style="text-align: right;">2019</p> <p>2019 , , 21.12.2018</p> <p>.08-1654/2 21.12.2018</p> <p>-----</p> <p>20 2</p> <p>” .199/14, 44/15, 193/15, 31/16 (,, .</p> <p>163/16), 36</p> <p>21 (,, ” . 5/02)</p> <p>“ . 4/03, 8/06 9/10),</p> <p>21.12.2018</p> <p>:</p> <p style="text-align: right;">2019</p>
---	--

.08-1653/1
21.12.2018

* * *

50	1	3
(.05/02)		39
(1	. 4/03, 8/06	9/10)

<p>2019</p> <p>,</p> <p>,</p> <p>1.</p> <p>1.</p> <p>1. 2019</p> <p>:</p> <p>1.1</p> <p>1.2</p> <p>-----</p> <p>.....150.000 ;</p> <p>-----</p> <p>.....400.000 ;</p>	<p>1.000.000</p>
---	------------------

1.3

2019

.....50.000 ;

1.4

.....400.000 ;

1.5

.965

2019 ,

21.12.2018

1.6

.2382

1.7

.1671/1

.08-1655/2
21.12.2018

.1695

1.8

.1123,

.1854,

.1859

.1855

1.9

.1671/1

36

.11695

2.

. 5/02)

21 („

(„
8/06 9/10),

“ . 4/03,

21.12.2018

1.1; 1.2; 1.3; 1.4;

:

1.9

1.6; 1.7; 1.8;

2019

2019

3.

.08-1654/1
21.12.2018

✓

700.000

✓

: 1.700.000

50 1 3

: 2.400.000

(

.05/02) 39

2

1

(

. 4/03, 8/06 9/10)

-

20. (. 4/03, 8/06 9/10)

1. 100.000 , ,

2. 100.000 , ,

3. 100.000 , , **2019**

4. 100.000 ,

5. 100.000 , 2019 ,

: 500.000 21.12.2018 .

40 .

1. . 08-1656/2
21.12.2018

2. 200.000 ,

3. 300.000 ,

200.000 , -----

700.000

70. 36

1. . 5/02) 21 („

300.000 , , („ “ . 4/03,
8/06 9/10), 21.12.2018

2. 200.000 :

: 500.000 **2019**

80. 2019

1. :

: 700.000 ✓

3 ✓

. 08-1655/1
21.12.2018 2019

50 1 3 ✓

(. 05/02) 39 ✓

1 ✓

1
 : 2019 ,
 21.12.2018 . ,
 2.470.000
 2 .08-1657/2
 G1. 21.12.2018
 • -----
 50.000 , .
 • 95 1
 • 100.000 (. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16
 • 1.000.000 , 190/16), 36
 • 21 („ ” . 5/02)
 • 500.000 , („
 • 21.12.2018 “ . 4/03, 8/06 9/10),
 :
 • 220.000 ,
 • 400.000
 • 200.000 .
 3
 .08-1656/1
 21.12.2018
 * * *
 50 1 3
 (.05/02) 39
 (1 . 4/03, 8/06 9/10)
 I. 2019 . :
 II. ;
 III. ;
 IV. - ; - ;
 V. ;
 VI. ;
 VII. .
 - I.

2019 .

), (, ,

II.

III.

2019

1.

-

-

-

-

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

(²)

2019

200,

100,

600,

600,

:
 - 150, .
 - 80, .
 - 300, .
 - 300, .
 -
 :
 - 2.500 / 2
 - (, , ,)3.000 / 2

(²)

”

.38/2012“ .65/2012 :

1.		1,0
	2,50	0,2
2.	,	0,4 0,3 0,2 0,2
3.	, , ,	0,3
4.	35	0,3
5.		0,3
6.	, ,	0,5
7.		0,1

1.		1,0
2.		0,5
3.	, ,	0,3
4.	35	0,4
5.		0,5
6.		0,1
7.		0,5
8.		0,3
9.	,	0,4
10.		0,3

--	--	--

1.		0,05
2.		0,5
3.		0,3
4.	50%	1,0
5.	30%	1,0
6.		0,2
7.	35	1,0
	Za objekti od grupa na kl asi G - proi zvodstvo, di stri buci ja i servi si	
1	G1 te ka zagaduva;ka i ndustri ja	0,05
2	G2 I esna nezagaduva;ka i ndustri ja	0,05
3	G3 servi si	0,05
4	G4 stovari ta	0,05
	() ,	
1		1,0
2		1,0
	5 – ,	
	4 – , ,	
1		0,05
	, , , 50%	
	1 2	

2019

IV.

V.

300 600, / 2,

VI.

VII.

"

".

.08-1657/1
21.12.2018

50 1 3

(.05/02)

39 1

(.4/03, 8/06

9/10)

3 -

2019

25

(. 92/07)

2019

21.12.2018

.08-1658/2
21.12.2018

36

3159

(,, ”

3103

. 5/02) 21

191

(,, “ .4/03,

8/06 9/10),

3.294

21.12.2018

29

2019 .

21 13

1.		700	226	3,10
2.		511	169	3,00
3.		249	88	2,83
4.		388	130	2,98
5.		177	95	1,86
6.		190	100	1,90
7.		163	82	1,99
8.		111	80	1,39
9.		224	87	2,57
10.		205	103	1,99
11.		145	46	3,15
12.		85	30	2,83
13.		81	65	1,25
14.		55	43	1,28
15.		10	10	1,00
	:	3294	1354	2,43
16.	33	12	33	0,36
17.	14	7	14	0,5

2.43

2019

2

				()
1.		700	10	2000
2.		511	6	1000
3.		249	5	400
4.		388	4	200
5.		177	4	300
6.		190	3	400
7.		163	2	300
8.		111	1	150
9.		224	3	200
10.		205	2	400
11.		145	6	600
12.		85	5	400
13.		81	2	400
14.		55	2	200
15.		10	/	/
16.	33	/	5	1000
17.	14			

		/	5	1000
18.		/	/	20000
	:	3294	65	28950

1 , 3294 1419 2.32

6.000.000 :

- 3.000.000 .
- 2.000.000 .
- 1.000.000

. 08-1658/1
21.12.2018

50 1 3 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16
163/16), 36
(.05/02) 39 21 („ ” . 5/02)
1 (. 4/03, 8/06 9/10) “ . 4/03, 8/06 9/10),
21.12.2018
:

2019

2019

2019

21.12.2018

1.

. 08-1659/2
21.12.2018

(403)

(403)

52 3

. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11,
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14,

-		-	
“(202);	”	“(404)	,
-	“(202)	-	;
”	,	”	“(403)
-	“(124)	-	;
”		”	“(202).
-	”	-	“(124)
“(202).	:	-	:
”	“(124)	-	“(124)
-	:	-	
”	“(202)	”	“(403)
”	,	-	
”	”	”	“(202).
“(104.2);		-	:
-	“(404)	(235) 50 / ;	”
”		-	”
-	:	”	“(104.2).
”	“(124)	-	“(124)
-	,	2.	(
”	”)	
(104.1);		-	:
”	“(202);	-	
-	”	-	
“(202)		-	
-	”	-	
”(202);	”	-	
-	:	-	
”	“(403)	-	
-	“(202)	50.000	.
”	:	-	:
)	(-	(
”	“(202);	-	(
-	:	-	-----20.000
”	“(202).	-	-----30.000
-	:	-	
”	“(202);	-	,

” ””

.08-1659/1
21.12.2018

* * *

50 1 3

(.05/02) 39

1

(. 4/03, 8/06 9/10)

2.

:

’

’

;

’

;

’

;

’

2019

’

2019

21.12.2018

.08-1660/2
21.12.2018

3.

’

’

:

’

’

’

;

36

”

(,, 21

. 5/02)

(,, “ . 4/03,

8/06 9/10),

21.12.2018

:

’

2019

4.

’

’

2019

’

’

:

2019

(

);

’

;

’

;

5.

2019
2.365.000

Р.б	Назив на активноста	Износ во денари
1.	Велигденски турнир во мал фудбал	80.000
2.	Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните празници	200.000
3.	Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево	40.000
4.	Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци	25.000
5.	Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија	15.000
6.	Турнир во мал фудбал во с.Седларци	15.000
7.	Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот М.Богородица	50.000
8.	Турнир во кошарка во с.Владиевци по празникот Г.Богородица	50.000
9.	Турнир во трка на коњи во Василево по повод Ѓурѓовден	10.000
10.	Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот	30.000
11.	Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод празникот Водици	15.000
12.	Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во с.Радичево	5.000
13.	Манифестацијта ден на празот	150.000
14.	Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на НОО	25.000
15.	Ден на општината 16 Декември	70.000
16.	Учество на карневалски настани	40.000
17.	Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково	25.000
18.	Субвенционирање на Фудбалски клуб од Василево	1.000.000
19.	Субвенционирање на Одбојкарскиот клуб од с.Сушево	170.000
20.	Субвенционирање на Фудбалски клуб „Единство“ од с.Пиперево	100.000
21.	Субвенционирање на Сите спортски клубови во сите населени места во општината	50.000
22.	Субвенционирање на Училишен спорт	50.000
23.	Ангажирање на надворешни лица за спредување на сите манифестации	50.000
24.	Други манифестации кои се одржуваат во општина Василево	100.000
25.	ВКУПНО	2.365.000

6.

7.

. 08-1660/1
21.12.2018

* * *

50 1 3
 (.05/02) 39
 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

1

2019

()

:

2019 ,

21.12.2018 .

.08-1661/2
 21.12.2018

2

20 2

:

(
 .199/14, 44/15, 193/15, 31/16
 163/16), 36
 („ ” . 5/02)
 21 („
 “ . 4/03, 8/06 9/10),

: 1.000.000

1.000.000

3

21.12.2018

:

1.

2019

2.

:

: 100.000

3.

: 100.000

4.

800.000

1.000.000

(
),

4

6,

.08-1661/1
 21.12.2018

50 1 3

(1 .05/02) 39
 (. 4/03, 8/06 9/10)

1

2019

2

2019 , 21.12.2018

.08-1662/2
 21.12.2018

3.430.000
 ;
 3.430.000

3

21 (,, 36 ” .5/02)
 “ . 4/03, 8/06 9/10),
 21.12.2018 :

1. 200.000 ;
 2. 100.000 ;
 3. 300.000 ;
 4.

2019

2.300.000

5.

:

6. 430.000 ;
 100.000 ;

: 3.430.000

4

.08-1662/1
 21.12.2018

50 1 3
 (.05/02) 39
 (. 4/03, 8/06 9/10)

- ;
 - ,
 - , -

1.

2019

2019 ,
 21.12.2018 .
 .08-1663/2
 21.12.2018

- :
 - ,
 - ,
 - ,

 34 123 4
 („
 “ . 36/2004, 49/2004, 86/2008,
 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16
 83/18), 36
 („ ” . 5/02)
 21 („
 “ . 4/03, 8/06 9/10),
 21.12.2018

- :
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,

2019

2.

2.		10 000
3.		10 000
4.		10 000
		40 000

10-15 ,

.08-1663/1
21.12.2018

50 1 3

(.05/02) 39

(1 . 4/03, 8/06 9/10)

3.

2019

2019

21.12.2018

.08-1664/2
21.12.2018

1.		10 000
----	--	--------

36
 (21
 .05/02) (. 4/03, 8/06
 9/10),
 21.12.2018 ,

36
 (21
 .05/02) (. 4/03, 8/06
 9/10),
 21.12.2018 ,

2019

2019

1

1

2019

2019

2

2

. 08-1664/1
 21.12.2018

. 08-1665/1
 21.12.2018

50 1 3

(.05/02) 39
 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

50 1 3

(.05/02) 39
 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

2019

2019

2019

21.12.2018

2019

. 08-1665/2
 21.12.2018

21.12.2018

.08-1666/2
21.12.2018

.08-1667/2
21.12.2018

36

(

.05/02) 21

(. 4/03, 8/06

9/10),

21.12.2018 ,

162 3

(

. 103/2008, 33/10, 116/10,

156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,

116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,127/16

67/17), 36

(.05/02)

21

(. 4/03, 8/06 9/10),

2019

21.12.2018

1

2019

2

2019

1

2

.08-1666/1
21.12.2018

- : . 70%

- . 30%

50 1 3

(.05/02) 39

1

(. 4/03, 8/06 9/10)

3

4

2019

.08-1667/1
21.12.2018

2019 ,

21.12.2018 .

50 1 3

(.05/02) 39
 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

. 08-1668/1
 21.12.2018

50 1 3

(.05/02) 39
 1
 (. 4/03, 8/06 9/10)

2019

, , 21.12.2018

. 08-1668/2
 21.12.2018

2019

 36

(36
 .05/02) 21
 (. 4/03, 8/06
 9/10),
 21.12.2018 ,

, ,
 21.12.2018 .

. 08-1669/2
 21.12.2018

 36

(36
 .05/02) 21
 (. 4/03, 8/06
 9/10),
 21.12.2018 ,

1

2019

1

2019

2

. . . .1765 . .

2

1

.08-1669/1
21.12.2018

. . . .1765

.380.

50 1 3

(.05/02) 39
1
(. 4/03, 8/06 9/10)

2

“ ”

.08-1670/1
21.12.2018

. . . .1765 . .

50 1 3

(.05/02) 39
1
(. 4/03, 8/06 9/10)

. . . .1765 . .

, 21.12.2018 .

.08-1670/2
21.12.2018

,

9

4 1

(,, “
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14,
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16
190/17), 36
(.05/02)
21
(. 4/03, 8/06 9/10),
21.12.2018

21.12.2018

.08-1671/2
21.12.2018

36
 (21
 .05/02) (.4/03, 8/06 2019 ,
 9/10), 21.12.2018 . ,
 21.12.2018 , .08-1672/2
 21.12.2018 -----
 , 28
 9 (, “ . 149/14), 36
 , ” . 5/02) 21
 1 („
 “ . 4/03, 8/06 9/10),
 21.12.2018 :
 , 9
 . 2019
 2 1.
 9 , , ,
 628.527,00 11% , ,
 5.085.358,00 3
 , “ , ,
 “ .
 .08-1671/1
 21.12.2018 .

50 1 3
 (.05/02) 39 2.
 1 (. 4/03, 8/06 9/10)
 :
 - , ,
 - ,
 - ,
 2019
 - ,
 - (())
 - (() ,)
 -

-
 - , ;
 - , -

2.1

2.2.2 ()
 ()
 - , -
 , ,
 .
 .
 .
 .

” :
 “ , ,
 , .

2.2

(2019) ,
 ,
 - 100 .
 .
 .

3.

2019 5-10
 , 120

2.2.1

;
 - () ()
);
 , ,
 ; () ,
 - ,
 , ;
 - , ;

4.

36

(,,

”

2019

. 5/02)

21

100.000

(,,
8/06 9/10),

“ . 4/03,

21.12.2018

:

2019

5.

2019

6.

2019

7.

2019

1

.08-1672/1
21.12.2018

2

:

50 1 3

(.05/02) 39

(1 . 4/03, 8/06 9/10) 3

” ”
2019 .08-1673/1
21.12.2018

2019

21.12.2018

50 63

” .5/02), 53 (,, 3

” .04/03,08/06 (,, 09/10)

.08-1673/2
21.12.2018

:

18.12.2018
2.

1.

-

2.

3.

45

(

.32/05,

120/05 51/11) 126

(

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17 21/18),

18.12.2018

126

(

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17 21/18),

18.06.2018

a

.09-1634/1
18.12.2018

.09-1633/1
18.12.2018

50 63

(,,

” .5/02), 53 3

, (,,

” .04/03,08/06 09/10)

:

1.